

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

- 1. Пријава** за запишување со 50 денари уплатница за таксена марка
- 2. Електронска пријава** (испечатена од [iKnow](#) системот)
- 3.** Оригинални **свидетелства** од сите класови
- 4.** Документ за положена **државна матура** (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
- 5. Извод** од матичната книга на родените (оригинал - независно колку е стар)
- 6.** Доказ за **државјанство** на РМ (оригинал уверение или решение – независно колку е старо)
- 7.** Уплатница за уплатени **300 денари** на жиро-сметката на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ([види пример](#))
- 8. Изјава** за неподигање на документи (Изјавата за неподигање на документи може да се подигне во Студентската служба на факултетот)
- 9. Изјава** за согласност за кофинансирање на студиите за студентите кои се согласни во случај да не бидат рангирани во државна квота да бидат рангирани во квотата со кофинансирање
- 10. Изјава** за согласност за користење на личните податоци
- 11. Изјава** за национална припадност
- 12.** Кандидатите кои конкурираат на студиската програма преведување и толкување англиски/германски/француски треба да приложат потврда за познавање на двата странски јазика, за првиот странски јазик – ниво Б1, а за вториот странски јазик – ниво А2.

13. Кандидатите кои конкурираат за **вонредно** студирање освен горенаведените ги поднесуваат и следните документи:

- Нотарски заверен образец **М1/М2** или
- **Лекарско уверение** од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

14. Кандидатите кои конкурираат за упис, а остваруваат право согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членовите на нивните семејства (**1.** Припадникот на безбедносните сили, **2.** децата на загинат или починат припадник и **3.** децата на воен инвалид од I до VII група **воен инвалидитет**) покрај горенаведените документи при пријавувањето поднесуваат и документ од Министерството за одбрана или Министерството за внатрешни работи, дополнително доставување документ за овие кандидати не се зема предвид.

15. Соодветна документација за: лица без родители, лица од прв и втор степен на инвалидност, воени инвалиди или лица растени во домови за напуштени деца.

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат [нотарски заверени преписи](#) од документите за свои потреби.

Конкурсна комисија на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“